

## Царински Тарифи во Руската Федерација

Список на производи кои се произведуваат во развиени и помалку развиени држави, а кои се увезуваат во Русија во однос на кои дава тарифни преференции

(Одлука на Владата на Р.Ф. од 30.11.2001 год бр. 830)

Шифра	Назив на производот<*>
02	Месо и месни прехранбени производи
03 (освен 0305)	Риба и ракови, мекотели и безрбетни (освен лосос, есетра и нивната икра)
04	Млечни производи; јајца ; природен мед; прехранбени производи од животинско потекло, на друго место неименувани
05	Продукти од животинско потекло, на друго место неименувани
06	Живи дрвја и др. растенија; главици, корења, и други слични делови од растенија; исечени цвеќиња и декоративно зеленило
07	Зеленчук и некои прехранбени растенија со коренаст плод и кртола
08	Прехранбени плодови (овошје) и ореви; кожа и лушпа од цитрусни плодови или диња
09	Кафе, чај (и парагвајски) и зачини
1006	Ориз
11	Производи од брашно и зрнеста храна; слад, скроб, инулин, лепило од пченица
12	Маслени семиња и плодови; др. семиња, зрна и плодови; лекарствени растенија и растенија за технички цели; слама и фураж
13	Нечистен природен шелак; смола и други растителни сокови и екстрати
14	Растителни материи за производство на плетени производи; др. производи од растително потекло, на др. место неименувани
15	Маснотии и масла од животинско или растително потекло...

(освен 1509,1517-1522 00)	
16	Готови производи од месо, риби, ракови, мекотели или др. водни безрбетни
1801 00 000 0	
Какао- зрно, цело или иситнето, пржено или сурово	
20	Остатоци од преработка на овошје, зеленчук, ореви и др. делови од растенија
(освен 2001 10 000 0,	
(освен 2001 10 000 0,	
2009 50,	
2009 71,	
2009 79)	

**(Одлука на Владата на Р.Ф. од 30.11.2001 бр. 830)**

Список на производи кои се произведуваат во развиени и помалку развиени држави,а кои се увезуваат во Русија во однос на кои дава тарифни преференции

2103	Производи за приготвување на сосови и готови сосови; зачини; сенф во прав и готов сенф
2104	Готови супи и булјони, полуприготвени; хомогенизирани прехранбени производи
2401	Производи и остатоци од тутун
25	
(освен 2501 00 91,	
2529 21 000 0,	
2529 22 000 0)	

**(Одлука на Владата на Р.Ф. од 30.11.2001 бр. 830)**

Список на производи кои се произведуваат во развиени и помалку развиени држави,а кои се увезуваат во Русија во однос на кои дава тарифни преференции

26	Руди, згура, и пепел
32	Средства за штавење и бојадисување; бои, пигменти и др. средства за бојадисување; бои и лакови, танин, средства за глетување, мастило (типогравско)
3003	Лекарствени препарати(освен позиции 3002, 3005 или 3006), кои имаат две или повеќе компоненти, за користење во терапија и профилакса, но не фасовани
3301, 3302	Етерични масла, ароматични состојки
3402	Активни органски состојки (освен сапун) активни средства за чистење и за перење со или без сапун (освен средства од позиција 3401)
35	Протеински состојки, модифицирани скрбови, лепак; ферменти
3923	Производи за транспортирање и пакување од пластика; тапи, капаци и др. производи за затварање
4001	Природен каучук и др. природни смоли во првична форма или во форма на листови или ленти
4403 41 000 0, 4403 49	Суровини од тропски дрвја
4407 24- 4407 29	Сечени суровини од тропски дрвја
4420	Дрвени производи, изработени кутии за јувилерни и др. предмети; статуетки и др. ; дрвени делови од мебел кои не се укажани во група 94
4421	Други дрвени производи
45	Тапа и нејзини производи
46	Алфа и др. материјали за плетење; кошници и др. плетени производи
50	Свила
5101	Необработена волна
5201 00	Необработени памучни влакна
53	Др. растителни текстилни влакна; памучен конец и материјал

56	Вата, филц и неткаени материјали; специјална волна, ортома, јаже канап и др. нивни производи
5701	Килими и др. слични текстилни производи
5702 10 000 0	Подни прекривки „Килим“, „Сумах“, „Кермани“ и сл. на нив од рачна изработка
5705 00 100 0	Килими и текстилни подни прекривки обработени и необработени, од волна или тенко животинско влакно<*>
5808	Лента во ролна, украсни материјали во ролна освен трикотажни машински и рачни плетења; четки и др. сл. производи
6702 90 000 0	Вештачки цветови, листови, плодови и нивни делови од др. материјали, освен од полимерни материјали
68	Производи од камен, гипс, цемент, азбест, лиска и сл. материјали
6913	Статуетки и др. декоративни производи од керамика
6914	Др. керамички производи
7018 10	Стаклени монисти, производи кои се имитација на бисери, скапоцени или полускапоцени камења и сл. производи од стакло
7117	Бижутерија
9401 50 000 0	Мебел од трска, лоза, бамбус и слични материјали
9403 80 000 0	Мебел од др. материјали вклучувајќи и трска, лоза, бамбус и слични материјали
9403 90 900 0	Делови од мебел од др. материјали ( освен дрво и метал)
9601	Обработени и подготвени за резбање слонова коска, коска, оклоп од желка, рогови, рогови од елен, корал и др. материјали од животинско потекло и изработки од овие материјали (вклучувајќи и калапни производи)
9602 00 000 0	Обработени материјали од растително или минерално потекло, подготвени за резбање; калапни производи или резбани од восок, природни смоли или природен каучук и др. калапни или резбани производи, на друго место неименувани; нестврднат желатин (освен желатин од позиција 3503)
9603	Метли, четки (вклучувајќи и четки кои се дел од механизмите, прибори или од транспортни средства), четки без двигател за чистење на под,

	метли од пердуви за прашина; ваљаци за бојадисување; механизми за цедење од гума (освен ваљаци
9604 00 000 0	Сита и решета
9606	Копчиња, нитни, копче за манжета, калап за копчиња и сл. производи; суровини за копчиња
9609	Обични моливи (освен од позиција 9608), моливи во боја, пастел, јаглен; кредити за снајдер и за сликање
9614	Чибук за цигари и лулиња и нивните делови
9615 11 000 0	Четки за коса и сл. производи од ебонит и пластика
9617 00	Термоси и вакумни садови и нивни делови (освен стаклени)
97	Уметнички дела, предмети од колекции и антикварни предмети

<\*> Производите во списокот според царинската шифрата.

<\*\*\*> Тарифни преференции само за килими од рачна изработка.